




БАНСКО

Хотел ST. GEORGE SKI & SPA ****



ХОТЕЛ ST.GEORGE SKI & SPA 4 ****		01.05-02.05.2020
		ALL
Двокреветна соба	2+0	34
Студио	2+1	36
Едноспален апартамент	2+2	38
Двоспален апартамент	2+0 / 2+1	36

Цената вклучува:

- ноќевање на база all inclusive
- бесплатно користење на внатрешен базен, фитнес, сауна, парна бања, џакузи
- интернет
- детско катче
- паркинг
- туристичка такса

Напомени:

- деца до 1.99 год се сместуваат бесплатно
- Дете од 2-13.99 год на редовно легло со 1 возрасен плаќа 70% од цената за возрасен
- Две деца од 2-13.99 год со 1 возрасен , и двете деца плаќаат по 50% од цената за возрасен
- Прво дете од 2-13.99 год на дополнително легло плаќа 50% од цената за возрасен, второ дете плаќа 30% од цената
- Возрасен на дополнително легло плаќа 60% од цената за возрасен сместен во апартамент


Цените се изразени во евра по лице од ден.

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ



БАНСКО

Хотел ST. GEORGE SKI & SPA****



Хотел ST.GEORGE SKI & SPA 4 ****	12.03-15.04.2020 21.04-10.05.2020 12.06 -30.10.2020		
	ВВ	НВ +	ALL
Двокреветна соба (2+0)	17	22	29
Студио (2+1)	18	23	30
Едноспален апартамент (2+2)	19	24	31
Двоспален апартамент (4+2)	17	22	29
Троспален апартамент (6+2)	17	22	29

Цената вклучува:

- ноќевање на база на дадената услуга (вклучени пијалоци за време на вечерата)
- користење на внатрешен базен, сауна, парна бања, џакузи,
- интернет
- детско катче
- туристичка такса

Напомени:

- Деца до 3.99 год - **БЕСПЛАТНО** во собата со родителите
- Дете од 4-11.99 год на редовно легло со еден возрасен плаќа 70% од цената за возрасен
- Две деца од 4-11.99 год со еден возрасен, и двете деца плаќаат по 50% од цената за возрасни
- Две деца од 4-11.99 год со двајца возрасни, прво дете се сместува бесплатно, второ дете плаќа 50% од цената за возрасен
- Возрасен на дополнително легло плаќа 70% од цената сместен во апартамент

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Ферџал Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk